

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ, БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Нашата организација МАГРОНИ ДОО се определува во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ, БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, која е рамка за воспоставување на дефинираните цели за квалитет, безбедност на храна и за животна средина, усогласена со контекстот на МАГРОНИ ДОО, чиишто принципи се:

1. Создавање деловен систем за квалитет, систем за безбедност на храна и систем за управување на животната средина, силно поддржуван од врвниот менаџмент и ориентиран кон купувачите, со цел зголемување на нивната доверба;
2. Доставување квалитетен и безбеден производ во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија до ценетиот купувач, како и заштита на животната средина;
3. Ориентирање и приспособување на пазарот, со цел зголемено учество во него;
4. Создавање коректни односи со снабдувачите заради снабдување со квалитетни и безбедни репроматеријали и заштита на животната средина;
5. Идентификување и управување на сите ризици што можат да предизвикаат губење работа и купувачи и намалување на добивката, како и загадување на животната средина и сè што влијае неповолно на работењето на МАГРОНИ;
6. Континуирано зголемување на компетентноста на сите вработени што се овластени да работат во рамките на својата дефинирана одговорност;
7. Исполнување на потребите на своите вработени и водење грижа за животната средина.

МАГРОНИ ДОО се обврзува:

1. Континуирано да го одржува и унапредува интегрираниот систем за управување квалитет, безбедност на храна и животна средина во согласност со барањата на меѓународните стандарди ISO 9001:2015; ISO 22000:2018; HACCP; ISO 14001:2015, во насока на секогаш задоволни купувачи;
2. Да демонстрира лидерство, да одржува високо ниво на свесност и силно да ги поддржува развојните компетенции на вработените на сите нивоа, за одржување на квалитетот и на безбедноста на храната, како и за превенција од загадување на животната средина;
3. Да ги подобрува условите за работа, опремата и знаењето на вработените, како и условите за заштита на животната средина .

Датум,

1. 11. 2018 година



Управител ,

Кире Ивановски